



БАРАЊЕ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ДО 30.000 ЕВРА

| ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Име: | | Презиме: | | |
| ЕМБГ: | | Идентификација: <input type="checkbox"/> Лична карта <input type="checkbox"/> Пасош | | Рег. бр. |
| Адреса (од л.к.): | | Место: | Град: | Држава: |
| Контакт-адреса: | | Место: | Град: | Држава: |
| Стручна подготовка*: <input type="checkbox"/> ВСП <input type="checkbox"/> ВШП <input type="checkbox"/> ССП <input type="checkbox"/> НСП | | Брачна состојба*: <input type="checkbox"/> во брак <input type="checkbox"/> разведен/а <input type="checkbox"/> останато | | Број на издржувани членови: |
| Телефон: | | Мобилен тел.: | e-mail: | |
| ПОДАТОЦИ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ СО КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ | | | | |
| Дали остварувате директна или индиректна контрола (над 50%) во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА | | | | |
| Назив на субјектот: | | Матичен број: | | |
| Дали сте член во орган на управување или застапување во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА | | | | |
| Назив на субјектот: | | Матичен број: | | |
| Податоци за членови на потесно семејство: (Име, презиме и ЕМБГ) | Мајка: | Татко: | Сопруг/а: | Дете: Дете: |
| | ЕМБГ: | ЕМБГ: | ЕМБГ: | ЕМБГ: ЕМБГ: |
| ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ | | | | |
| Назив на претпријатието: | | | | |
| Адреса на претпријатието: | | Вкупен стаж ___ години, од тоа во сегашното претпријатие ___ години | | |
| Број на вработени: | | Сектор: <input type="checkbox"/> Приватен <input type="checkbox"/> Јавен <input type="checkbox"/> Останато | | |
| Телефон: | Факс: | e-mail: | | |
| Работно место: | | Плата прима преку: <input type="checkbox"/> КБ на с-ка _____ <input type="checkbox"/> Останато | | |
| ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНО - ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ | | | | |
| Опис на недвижност: <input type="checkbox"/> куќа <input type="checkbox"/> стан <input type="checkbox"/> викендичка <input type="checkbox"/> земјиште <input type="checkbox"/> друго сопственост % Возило: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не | | | | |
| Месечни приходи: | Нето-плата: | Закупнини: | Други приходи: | Вкупно: |
| Месечни расходи: | Закупнини: | Осигурување: | Други трошоци: | Вкупно: |
| ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ | | | | |
| Баран износ на кредит: _____ денари | | Рок на отплата: _____ години | | |
| Начин на отплата: <input type="checkbox"/> Административна забрана од плата <input type="checkbox"/> Траен налог од трансакциска сметка | | | | |
| Средствата од одобриениот кредит да се исплатат на трансакциска сметка број: _____ | | | | |
| ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЖИРАНТОТ | | | | |
| Име: | | Презиме: | | |
| Адреса: | | Место: | Град: | Држава: |
| ЕМБГ: | | Лична карта бр.: | Број на издржувани членови: | |
| Телефон: | | Мобилен: | e-mail: | |
| Потпис: Кредитобарател | | Потпис: Жирант | | Место: Датум: |

Податоците обележани со * се незадолжителни и истите не мора да бидат пополнети. Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информирам сум дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на лични податоци. Информирам сум за условите на кредитот и истите ги прифаќам. Средствата од одобриениот кредит нема да ги употредам за подмирување на доспеани обврски или обврски кои доспеваат во рок од 30 дена кон Комерцијална банка АД Скопје, ниту за купување акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје.

Пополнува Банката:

Барањето го примил: _____ Датум: _____

(назив и штембил на претпријатие
или друго правно лице)

Бр. _____

**ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС И ИЗНОС НА ПЛАТА
ЗАВЕРЕНА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ**

ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛ ЖИРАНТ
(означете го полето за кого се однесува потврдата)

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ:

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|-------|--------------------------|--|
| Име и презиме: | | Адреса (од л.к.): | | Датум и место на раѓање: | |
| ЕМБГ: | | Лична карта број: | | | |
| Назив на претпријатието: | | Адреса на претпријатието: | | | |
| Даночен број: | Матичен број: | телефон: | факс: | e-mail: | |
| Жиро-сметка: | | Депонент на: | | | |
| Работно место _____, вкупен стаж _____ години, од тоа во сегашното претпријатие _____ години | | | | | |

II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБРСКИ ОД ПЛАТА:

Потврдуваме дека лицето е во редовен работен однос на неопределено време и дека просечната месечна плата остварена во претходните три месеци изнесува:

Ден _____ со букви _____

ОБВРСКИ ОД ПЛАТА

ВКУПЕН ИЗНОС

а) по судски забрани

б) ПО ЗАБРАНА ЗА :

- СТАНБЕНИ КРЕДИТИ

- ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

- ДРУГ КРЕДИТ

в) ДРУГИ ЗАБРАНИ

МЕСЕЧНА РАТА ПО ОБВРСКИ

Раководител на
финасиска служба

М.П.

Директор на претпријатието или
друго правно лице

Потребни документи кон барањето за кредит:

1. Фотокопии од валидни лични карти од кредитобарателот и жирантот
2. За вработени во приватни фирми прифатливи за Банката – образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци
3. Солвентност на жиро сметка за приватна фирма депонент на друга банка
4. Талон од пензија за кредитобарателот пензионери
5. М1/М2 образец

Потврдата ја заверува претпријатието или друго правно лице

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

| Пополнува физичко лице | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Име и презиме | | | | | | | | | | | | |
| Адреса | | | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ | | | | | | | | | | | | |

Со цел за:

Давам согласност на

(назив на Корисникот на податоци)

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај

Запознат/а сум дека:

1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци..
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

(Место и датум)

(Давател на согласност)